

К О Н К У Р С

за запишување студенти на трет циклус - докторски уметнички студии
на студиските програми
на УКИМ Факултет за драмски уметности
во академската 2019/2020 година

I. Студиски програми, број на студенти и износ на трошоците за студирање

Табела 1

Студиска програма (организатор/и)	Број на студенти	Износ на трошоците за студирање во евра*
Научно подрачје на хуманистички науки		
Сценско-изведувачки и аудиовизуелни уметности – Факултет за драмски уметности	4	4.300

*Во износот на трошоците за студирање се вклучени трошоците за: организирање на наставата, работилници и семинари, менторот, комисиите и единиците-организатори на истражувањето, раководење на студиската програма, Школа за докторски студии, обука за истражување, едукација, а не се вклучени материјалните трошоци за истражувањето на темата. Единицата утврдува посебни износи за истражувањето на кандидатите, зависно од научната област.

** Во наведена цена (4950 евра) вклучена е и цената за истражување.

¹⁾ за организирање на истражувањето во рамките на докторската теза дополнителни 500 до 1 500 евра

²⁾ доплата за истражувањето во рамките на докторските студии во износ од дополнителни 2.000 евра во денарска противвредност.

II. Листата на потенцијални ментори со број на слободни места по студиски програми е објавена на:

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

III. Услови и начин на запишување студенти

1. Право за запишување на докторски студии имаат лица кои завршиле соодветни студиски програми и кои ги исполнуваат следниве **основни услови и критериуми**:

- завршен II циклус на студии усогласени со европскиот кредит- трансфер систем (во натамошниот текст: ЕКТС- кредити);
- завршени постдипломски студии на студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем;
- стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со остварени најмалку 300 ЕКТС-кредити;
- просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на прв циклус студии и најмалку 8,00 (осум) на втор циклус студии, односно најмалку 8,00 (осум) за интегрирани студии;
- - познавање на најмалку еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), што се докажува со уверение или сертификат издаден од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за ниво Б2 според Европската јазична рамка на Советот на Европа, или со соодветен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европски тестатори.

2. Дополнителни критериуми во зависност од спецификите на научната област, а кои кандидатите треба да ги исполнуваат, покрај општите/основни услови и критериуми:

Сценско-изведувачки и аудиовизуелни уметности

Дополнителни критериуми за кандидатите кои ги исполнуваат условите

- се доставува листа на уметнички остварувања и постигнувања.;
- соодветноста на претходно завршените студии се утврдува од страна на Советот на студиската програма за докторски студии.

IV. Селекција на кандидатите

По завршувањето на Конкурсот, единицата ја објавува прелиминарната листа на примени кандидати на докторски студии, за секоја студиска програма. За кандидатите кои не ги исполнуваат условите за запишување на докторски студии, се објавува посебна листа. Листите се објавуваат на интернет страницата на единицата.

Прелиминарната листа на примени кандидати и листата на кандидати кои не ги исполнуваат условите се утврдуваат од страна на Советот на студиската програма.

Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. Приговорот се поднесува во писмена форма до Советот на студиската програма. Советот на студиската програма донесува конечна одлуката во рок од 36 часа.

На одлуката на Советот на студиската програма, кандидатот има право на жалба до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии. Одлуката на Универзитетскиот стручен совет за докторски студии е конечна.

По завршувањето на постапката по приговорите, Советот на студиската програма, ја доставува листата на примени кандидати до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии.

Универзитетскиот стручен совет за докторски студии ја утврдува конечната листа на примени кандидати и ја објавува на интернет-страницата на Универзитетот.

Утврдената листа на примени кандидати е конечна.

V. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

Рок за пријавување и запишување	Прв уписан рок	Втор уписан рок
Пријавување на кандидатите	12.9- 27.9.2019	9.12. – 23.12.2019
Објавување прелиминарни листи	4.10.2019	27.12.2019
Одлучување по приговори	9.10.2019	10.1.2020
Објавување конечни листи	18.10.2019	15.1.2020
Запишување на кандидатите	21.10.-25.10.2019	20.1.-24.1.2020

Документите се доставуваат во:

Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, адреса: бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје.

VI. Документи за пријавување

Кандидатот кој се пријавува на конкурсот поднесува:

- пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира;
- писмо за мотивација со назначување на областа на истражување и првична согласност на ментор од листата на ментори;
- кратка биографија;
- докази со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување, и тоа:
 - уверение за положени испити од прв циклус студии односно од додипломски студии
 - уверение за положени испити од втор циклус студии односно од постдипломски студии
 - диплома од прв циклус студии односно од додипломски студии
 - диплома од втор циклус студии односно од постдипломски студии
 - сертификат/ уверение за познавање на светски јазик
 - кандидатите кои своето високо образование, додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии (втор циклус), го завршиле во странство, доставуваат нострифицирани документи, со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување на трет циклус – докторски студии, како и еквиваленција на оценките доколку системот на оценување е различен од Р.Македонија.

Документацијата се доставува во фотокопија, заверена на нотар.

Пријавите на кандидатите со некомплетни документи нема да бидат разгледувани.

VII. Документи за запишување

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

- индекс и пријавни листови;
- две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 x 4,5 и една со димензии 2 x 3);
- потврда за уплатена **прва рата** од школарината.

Школарината се плаќа на 6 еднакви рати, на почетокот на секој семестар, во денарска противвредност. При плаќањето на **првата рата**, 250 евра во денарска противвредност примените кандидати плаќаат на Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на следнава:

- сметка: 160 010 3689 788 18;
- приходна шифра и програма: 723012 41;
- банка на примач: Народна банка на Република Македонија

Остатокот од износот се плаќа на сметка на факултетот/институтот – каде што е вработен раководителот на студиската програма. При промена на раководителот, средствата и понатаму се водат на истата единица. организатор на студиската програма.

ЗАБЕЛЕШКА:

Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиските програми, како и листата на ментори, заинтересираните кандидати може да ги добијат во Школата за докторски студии.

Контакт информации:

- адреса: бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје
- лица за контакт:
 - Виолета Ланговска
 - м-р Катерина Климоска
- интернет-страница: www.ukim.edu.mk/doktorski_studii

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:

<http://www.ukim.edu.mk>